

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТЕЈНЕРИТЕ

Контејнерските единици се користат како:

- Санитарни единици кои се добавуваат како фиксни- завршени во фабрика и подготвени за користење преку поврзување со локална водоводна и канализациона мрежа
- Модуларни единици за домување и администрација- се добавуваат како готови единици- завршно обработени во фабрика и подготвени за поврзување на локалната електрична мрежа

ДИМЕНЗИИ 6058 X 2438 X 2591 mm/должина x широчина x височина/

ТОВАРИ

Носивост на кровот 1,5kN/m²

Носивост на подот 2,5kN/m²

Носивост на сидот 1,0kN/m²

КОНСТРУКЦИЈА

Носивиот скелет на контејнерот е заварена челична конструкција изработена од ладно валани профили во соодветна димензија и антикорозивно заштитена. Квалитетот на челикот е St.37.2 според германски стандард DIN 17100.

ПОДОВИ

- Ладно валани, заварени челични профили со дебелина од 3 мм
- 4 ISO аголни елементи изработени од челик со дебелина од 6 мм
- 2 жлеба за прифаќање со вилушкари, со димензија на секој од нив 95 x 365 mm , а на меѓусебно растојание од 900 мм
- Ситно ребреста галванизирана плоча на дното, со дебелина од 0,6 мм квалитет St 02Z според ДИН 1762
- Изолација од тврдо- пресована минерална волна, со деб. од 100 мм, густина 120-150 kg/m³ и степен на огноотпорност А1
- Галванизирана плоча од долната страна со дебелина од 0,6 мм квалитет St 02Z според ДИН 1762
- Последните три позиции ја сочинуваат подната плоча
- Парна брана од ПЕ фолија, со д= 0.2 мм
- Ладно валан галванизиран лим, д= 1 мм
- ПВЦ подна облога во санитарните контејнери е затегната странично, а потоа заварена
- Вредност за К 0,34W/m²K
- Електричната инсталација во санитарните контејнери е изолирана во согласност со нормативите за водени јазли, а вклучува и вентилација

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ

ул.Перо Наков бб, МЗТ Опрема - 2 кат, Скопје П.ФАХ 446 ГЦПС Скопје2 1000 Скопје
тел.++389(0)2 2550-788, факс ++389(0)2 2550-787; ЕДБ МК4030999363432
жиро сметка 270-000000170122 банка депонент: Халк Банка-Скопје,
жиро сметка 210-053066980167 банка депонент: НЛБ Тутунска Банка-Скопје

КРОВ

- ладно валани, заварени челични профили со $d=3$ мм
- 4 ISO аголни елементи направени од челик $d=6$ мм
- галванизирани челична плоча, $d=0.6$ мм квалитет St 02Z според DIN 1762
- Изолација од тврдо- пресована минерална волна, со деб. од 100 мм, густина 30 kg/m, класа E1-V20, ослободена од присуство на формалдехид
- вредност за K 0,34W/m²K

СИДОВИ

- PU панели $d=50$ мм

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

- Видливо поставена во ѕидните панели, заедно со конектори, светлечки тела, разводна табла со бушони и надворешна разводна кутија за поврзување со контејнерите. Електричната инсталација е направена според IEC 364-1, 364-2...EU стандарди за напонска мрежа од 220/380 V, 50 Hz.

СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА И ПОВРЗУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

- PP цевките се користат за системот за снабдување со ладна вода, подготвени за поврзување со локалната водоводна мрежа
- снабдувањето со топла вода се врши со помош на електричен бојлер, со капацитет во зависност од типот на санитарниот конејнер.
- системот за канализација се споведува со ПВХ цевки, подготвени за поврзување со локалната канализациона мрежа
- во зависност од типот на санитарната единица, се вградува следнава опрема: керамички тоалети, кади, мијалници, туш кабини со паравани

МАНИПУЛАЦИЈА И ТРАНСПОРТ

- оперативно може да се изведе со вилушкар и кран
- транспортот може да се изврши со камион или железница
- прицврстувањето на контејнерите за време на транспортот се спроведува со помош на систем за заклучување

ИЗГРАДБА

Контејнерите се поставуваат на најмалку 6 бетонски блока/ под секој од аглите и два во средината на подолгата страна на контејнерот/, бетонска плоча или ленти во дим. 400 x 400 мм.

БОЈАДИСУВАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРОТ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА

- надворешна боја на контејнерот е RAL 9002 бела
- конструкцијата е пескарена до степен на чистота Sa 2,5, чиста и сува површина, премачкана со прајмер направен од фенолалкидна смолна база
- надворешната боја е направена од акрилна- алкидна база
- вкупната дебелина на бојата е 100- 120 микрони

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ

ул.Перо Наков бб, МЗТ Опрема - 2 кат, Скопје П.ФАХ 446 ГЦПС Скопје2 1000 Скопје
тел.++389(0)2 2550-788, факс ++389(0)2 2550-787; ЕДБ МК4030999363432
жиро сметка 270-000000170122 банка депонент: Халк Банка-Скопје,
жиро сметка 210-053066980167 банка депонент: НЛБ Тутунска Банка-Скопје